

20232093647

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ (*)

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите (*), што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 3 октомври 2023 година.

Бр. 08-4880/1
3 октомври 2023 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ (*)

Член 1

Во Закон за акцизите (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 108/19, 143/19, 225/19, 275/19, 77/21 и 57/22), во член 5 точката 11) се брише.

Точките 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18) и 19) стануваат точки 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) и 18).

Член 2

Во член 18 ставот (3) се брише.

Ставот (4) станува став (3).

Ставот (5) се брише.

Член 3

Во член 30 ставот (1) се менува и гласи:

„Држателот на акцизен склад, имателот на одобрение за повластен корисник на акцизни добра и акцизниот обврзник за електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс се должни до надлежниот царински орган да поднесат гаранција за обезбедување на плаќањето на акцизниот долг кој може да настане за акцизните добра кои се наоѓаат во постапка на акцизното одложување во согласност со одредбите на овој закон.“.

* Со овој закон се врши усогласување со Директивата на Советот 92/83/ЕЕЗ од 19 октомври 1992 година за усогласување на структурите на акцизите за алкохол и алкохолни пијалоци (CELEX бр. 31992L0083), Директивата на Советот (ЕУ) 2020/1151 од 29 јули 2020 година за изменување и дополнување на Директивата 92/83/ЕЕЗ за усогласување на структурите на акцизите за алкохол и алкохолни пијалоци (CELEX бр. 32020L1151), Директивата на Советот (ЕУ) 2020/262 од 19 декември 2019 година за утврдување на општите аранжмани за акциза (CELEX бр. 32020L0262) и Директивата на Советот 2011/64/ЕУ од 21 јуни 2011 година за структурата и износот на акциза за тутунски производи (CELEX бр. 32011L0064).

Ставот (4) се менува и гласи:

„Износот на гаранцијата за обезбедување на акцизниот долг кој може да настане за акцизните добра кои се произведуваат, преработуваат, складираат или примаат во акцизниот склад во постапка на акцизно одложување, износот на гаранцијата за обезбедување на акцизниот долг кој може да настане за акцизните добра кои се примаат, складираат и користат во местото на повластено користење, како и износот на гаранцијата за обезбедување на акцизниот долг кој може да настане кај акцизниот обврзник за електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс, го утврдува надлежниот царински орган во зависност од износот на акцизниот долг кој може да настане во акцизниот период.”.

Ставот (7) се менува и гласи:

„Во случај на престанување на важноста на акцизната дозвола, одобрението за повластен корисник на акцизни добра или одобрението за акцизен обврзник за електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс, гаранцијата може да се ослободи доколку е платена акцизата на акцизните добра на залиха и акцизните добра за кои настанала обврска за плаќање акциза пред престанување на важењето на акцизната дозвола, одобрението за повластен корисник или одобрението за акцизен обврзник за електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс, како и во случаите кога акцизен долг повеќе не може да настане за акцизните добра кои се движеле во постапка на акцизно одложување.”.

Во став (12) во точката 1) на крајот од реченицата сврзникот „и“ се заменува со запирка.

Во точката 2) точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова точка 3), која гласи:

„3) имателот на одобрението за акцизен обврзник за електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс е во државна сопственост.“.

Член 4

Во член 31 ставот (4) се брише.

Член 5

Во член 47 во ставот (2) зборовите: „При враќање на платената акциза за енергентите од член 92 став (3) точки 1), 2) и 5) од овој закон пресметката се врши според пропишаната акциза.“ се бришат.

Член 6

Во член 50 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, условите од ставот (1) точки 2), 3), 4), 5) и 8) на овој член, не се применуваат кога подносител на барањето е државен орган, јавна, научна или образовна институција или јавна здравствена установа.“.

Ставот (3) станува став (4).

Член 7

Во член 64 ставот (2) се менува и гласи:

„Акцизниот склад во кој се произведуваат или преработуваат вино и меѓупроизводи треба да биде опремен со мерни уреди за мерење на количината и мерни уреди за мерење на волуменскиот удел на чистиот алкохол за меѓупроизводите. Мерните уреди треба да поседуваат сертификат од надлежен орган за верификација на мерни уреди или мерењето на количината и на волуменскиот удел на чистиот алкохол за меѓупроизводите да биде потврдено од овластена институција од областа на метрологијата.”.

Член 8

Во член 65 ставот (3) се менува и гласи:

„Акцизниот склад во кој се произведуваат или преработуваат етил алкохол и жестоки алкохолни пијалаци треба да биде опремен со мерни уреди за мерење на количината и мерни уреди за мерење на волуменскиот удел на чистиот алкохол. Мерните уреди треба да поседуваат сертификат од надлежен орган за верификација на мерни уреди или мерењето на количината и на волуменскиот удел на чистиот алкохол за меѓупроизводите да биде потврдено од овластена институција од областа на метрологијата.”.

Член 9

Во член 70 став (1) во точката 2) по зборовите: „пијалаци и“ се додаваат зборовите: „произведува без лиценца и“.

Член 10

Во член 74 став (1) во точката 11) зборовите: „човечка употреба“ се заменуваат со зборовите: „консумација или е наменет за одржување и чистење опрема за производство која се користи во тој производствен процес“.

Во точката 12) зборовите: „човечка употреба“ се заменуваат со зборовите: „консумација или е наменет за одржување и чистење опрема за производство која се користи во тој производствен процес“.

Во точката 13) точката на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.

По точката 13) се додава нова точка 14), која гласи:

„14) етил алкохол за производство на додатоци во исхрана кои содржат етил алкохол, под услов комерцијалното пакување пуштено во промет да не надминува 0,15 литри. Под додатоци на исхрана во смисла на оваа точка се подразбираат производите утврдени со прописите за безбедност на храната.“.

Член 11

Во член 75 во ставот (1) на крајот на втората реченица точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „согласно намената“.

Во ставот (4) се додава нова реченица која гласи: „Опремата за дозирање, мешање и слично треба да поседува сертификат од надлежен орган за верификација на мерни уреди.“.

Ставот (6) се менува и гласи:

„Денатуирањето на алкохолот може да се врши само во присуство на овластени лица од надлежниот царински орган. За денатуирање на алкохолот се составува записник, кој го потпишуваат овластените лица од надлежниот царински орган и овластени лица од акцизниот склад во кој се врши денатуирање.”.

Член 12

Во член 77 ставот (4) се менува и гласи:

„Производите кои во целост или делумно содржат материи кои не се тутун, но ги исполнуваат критериумите:

- од член 78 став (1) од овој закон се сметаат за цигари,
- од член 80 став (1) од овој закон се сметаат за тутун за пушење и
- од член 80 став (8) од овој закон се сметаат за несогорлив тутунски производ.“.

Член 13

Во член 80 по ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи:

„(8) Растителен (билен) производ за пушење по пат на постапка на загревање подложен на акциза се смета производ кој е изработен од исушени делови на растенија или овошја коишто не содржат тутун, а може да се консумираат по пат на постапка на загревање, независно дали содржи или не содржи никотин.”.

Член 14

По членот 84 се додава нов член 84-а, кој гласи:

„Член 84-а

Акцизата на цигари од член 78 став (1) од овој закон изнесува 3.253 денари по парче и 9% од малопродажната цена по кутија. Ако комбинираната акциза е пониска од 3,453 денари по парче, се применува минималната акциза во износ од 3,453 денари за таа количина.”.

Член 15

По членот 85 се додава нов член 85-а, кој гласи:

„Член 85-а

(1) Акцизата на пури од член 79 од овој закон изнесува 21,37 денари по парче и 9% од малопродажната цена.

(2) Акцизата на цигарилоси од член 79 од овој закон изнесува 10,00 денари по парче и 9% од малопродажната цена.

(3) Акцизата на тутун за пушење како фино сецкан тутун од член 80 став (2) од овој закон изнесува 2.300,00 денари по килограм нето - тежина и 0% од малопродажната цена.

(4) Акцизата на тутун за пушење како друг тутун за пушење од член 80 став (3) од овој закон и тутунот за водено луле (тутун за наргиле) од член 80 став (1) точка 3) од овој закон изнесува 2.300,00 денари по килограм нето - тежина и 0% од малопродажната цена.

(5) Акцизата на тутун за шмркање и тутун за цвакање од член 80 ставови (4) и (5) од овој закон изнесува 2.300,00 денари по килограм нето - тежина и 0% од малопродажната цена.

(6) Акцизата на несогорлив тутунски производ од член 80 став (6) од овој закон изнесува 4.000,00 денари по килограм нето - тежина на тутунска смеса и 0% од малопродажната цена.

(7) Акцизата на течност наменета за полнење електронска цигара од член 80 став (7) од овој закон изнесува три денари за милилитар волумен.”.

Член 16

Во насловот на членот 98-а по зборовите: „акциза за“ се додава зборот „обележано“.

Член 17

Во член 103 ставот (9) се менува и гласи:

„Лицето кое врши трговија со енергенти кои содржат материи за обележување е должно:

1) за секое продажно место да води евиденција на лицата коишто купуваат енергенти коишто содржат материи за обележување наменети за греење;

2) да го извести надлежниот царински орган за секоја промена на податоците во одобрението, како и во случај на статусна промена, престанок на вршење на дејноста или отворање и затворање на малопродажни места и

3) да доставува месечен извештај до надлежниот царински орган за набавени, продадени и количини на залиха на енергенти кои содржат материји за обележување.“.

Во став (12) точката 3) се брише.

Точките 4), 5), 6) и 7) стануваат точки 3) 4), 5) и 6).

Член 18

Насловот на членот 116 и членот 116 се менуваат и гласат:

„Прекршоци поврзани со неплаќање акцизен долг и со одземање добра

(1) Глоба во износ од 50 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице микро трговец и мал трговец, како и глоба во износ од 250 до 700 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице среден трговец и голем трговец, кога износот на неплатената или избегната акциза е до 250 евра во денарска противвредност или кога вредноста на акцизните добра е до 500 евра во денарска противвредност, доколку:

1) не поднесе акцизна декларација или дополнителна акцизна декларација и/или не ја плати акцизата во пропишан рок (член 10 ставови (2), (6), (8), (9), (10), (11), (12), (13) и (14), член 40 став (3) точка 2), член 43 став (4) точки 1) и 2), член 44 став (7) точки 1) и 2), член 47 став (9), член 60 ставови (1) и (2), член 61 став (17), член 68 став (1), член 71 став (2), член 86 ставови (1) и (2), член 87 став (17), член 106 ставови (4) и (6), член 109 ставови (4) и (6) и член 112 ставови (2) и (3));

2) во акцизната декларација неправилно го наведе износот на акциза која треба да се плати или неправилно го наведе предметот на оданочување и износот на акциза што предизвикува акцизата да не се плати или да се плати во помал износ од пропишаниот (член 10 ставови (6) и (8), член 60 ставови (1) и (2), член 61 став (17), член 68 став (1), член 71 став (2), член 86 ставови (1) и (2), член 87 став (17), член 106 ставови (4) и (6), член 109 ставови (4) и (6) и член 112 ставови (2) и (3));

3) произведува, преработува, прима, складира и/или испраќа добра подлежни на акциза во постапка на акцизно одложување без акцизна дозвола (член 16 став (3));

4) акцизната дозвола или одобрението издадено од надлежниот царински орган ги пренесе на друго лице (член 23 став (3), член 27 став (3), член 28 став (4), член 29 став (3), член 44 став (5), член 52 став (4), член 72 став (5), член 101 став (2), член 103 став (8), член 114 став (7));

5) започне со движење на акцизни добра во постапка на акцизно одложување кое не е регистрирано во Системот за движење и контрола на акцизни добра (член 34 став (1));

6) пушта во промет акцизни добра кои не се обележани со акцизна марка, неовластено изработи и испечати акцизни марки, или се обележани со оштетена акцизна марка, како и на друг начин различен од пропишаниот, која не е залепена на амбалажата на пропишан начин (член 61 ставови (1), (3), (4), (5) и (6), член 70 ставови (5) и (6) и член 87 ставови (1), (3), (4) (5) и (6));

7) не достави извештај за подигнати, искористени и вратени акцизни марки во пропишаниот рок или не ги врати на надлежниот царински орган акцизните марки кои не се искористени или се оштетени во процесот на производство во пропишаниот рок, а притоа настанал акцизен долг (член 61 ставови (12) и (15) и член 87 ставови (12) и (15));

8) постапува спротивно на член 44 став (1);

9) постапува спротивно на член 70 став (8);

10) започне со производство на алкохол без да го извести надлежниот царински орган (член 73 ставови (4) и (5));

11) денатурира алкохол без одобрение од надлежниот царински орган (член 75 став (2) и став (3));

12) не ја пресмета и не ја плати разликата во акцизата настаната при зголемување на акцизата кај алкохолот и алкохолните пијалаци, тутунските производи и енергенти, како и при зголемувањето на малопродажната цена на тутунските производи (член 76 став (3), член 89 став (3) и член 104 став (2));

13) постапува спротивно на член 87 став (17);

14) не ја пријави или не ја објави малопродажната цена во пропишаните рокови и пушта во промет акцизни добра пред пријавување на малопродажната цена или на променетата малопродажна цена кај надлежен царински орган доколку малопродажната цена влијае на износот на акцизата, и/или пушта во промет и/или продава акцизни добра со цена различна од малопродажната цена (член 83 ставови (3), (4) и (5) и член 88 став (4));

15) постапува спротивно на членот 88 став (3) и на членот 88-а;

16) обележува енергенти иако не е имател на акцизна дозвола и нема одобрение за обележување од надлежниот царински орган (член 101 став (2));

17) продава и/или точи и/или употребува (користи) обележани енергенти без одобрение од надлежниот царински орган, спротивно на нивната намена, или енергентите кои содржат средства за обележување им го отстрани средството за обележување, ја намали неговата концентрација или додаде состојки кои ќе го оневозможат утврдувањето на пропишаното обележување (член 101 ставови (1), (2) и (5) и член 102 ставови (1), (2) и (3)) и

18) врши трговија со обележани гасни масла и керозин спротивно на член 103 ставови (1), (2) и (9) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 15 до 150 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице, кога износот на неплатената или избегната акциза е до 250 евра во денарска противвредност или кога вредноста на акцизните добра е до 500 евра во денарска противвредност.

(3) Глоба во износ од 15 до 150 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на физичко лице, кога износот на неплатената или избегната акциза е до 250 евра во денарска противвредност или кога вредноста на акцизните добра е до 500 евра во денарска противвредност.

(4) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на правно лице микротрговец и мал трговец, како и глоба во износ од 700 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице среден трговец и голем трговец, кога износот на неплатената или избегната акциза е од 250 до 1.000 евра во денарска противвредност или кога вредноста на акцизните добра е од 500 до 4.000 евра во денарска противвредност.

(5) Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице кога износот на неплатената или избегната акциза е од 250 до 1.000 евра во денарска противвредност или кога вредноста на акцизните добра е од 500 до 4.000 евра во денарска противвредност.

(6) Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на физичко лице кога износот на неплатената или избегната акциза е од 250 до 1.000 евра во денарска противвредност или кога вредноста на акцизните добра е од 500 до 4.000 евра во денарска противвредност.

(7) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на правно лице микротрговец, како и глоба во износ од 1.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на мал трговец, односно глоба во износ од 1.000 до 12.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице среден трговец и глоба во износ од 2.000 до 20.000 евра во денарска противвредност

ќе се изрече на правно лице голем трговец кога износот на неплатената или избегната акциза е над 1.000 евра во денарска противвредност или кога вредноста на акцизните добра е над 4.000 евра во денарска противвредност.

(8) Глоба во износ од 300 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице кога износот на неплатената или избегната акциза е над 1.000 евра во денарска противвредност или кога вредноста на акцизните добра е над 4.000 евра во денарска противвредност.

(9) Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на физичко лице кога износот на неплатената или избегната акциза е над 1.000 евра во денарска противвредност или кога вредноста на акцизните добра е над 4.000 евра во денарска противвредност.“.

Член 19

Насловот на членот 117 и членот 117 се менуваат и гласат:

„Прекршоци поврзани со неисполнување обврски

(1) Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице микротрговец и мал трговец, како и глоба во износ од 200 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице среден трговец и голем трговец кога вредноста на акцизните добра е до 500 евра во денарска противвредност, доколку:

1) не поднесе акцизна декларација во пропишан рок за акцизни добра за кои не настанал акцизен долг (член 10 ставови (4) и (5));

2) при пуштање акцизни добра не издаде фактура или друг документ на пропишан начин за испораката на акцизни добра (член 13 став (1));

3) фактурите, другите документи и деловните книги не ги чува во пропишаниот рок (член 13 став (5), член 53 став (3), член 114 став (16));

4) како држател на акцизен склад постапува спротивно на член 17, член 18 став (2) и член 24 став (1);

5) на надлежниот царински орган му дал непотполни или неточни податоци или не ги отстранил неправилностите во пропишаните рокови (член 26 став (2) точки 3) и 4), член 27 став (10) точки 4) и 5), член 28 став (10) точки 3) и 4), член 29 став (9) точки 4) и 5), член 44 став (9) точки 3) и 5), член 55 став (2) точки 3) и 4), член 72 став (12) точки 3) и 4), член 98-а став (3), член 98-б став (3), член 103 став (12) точки 5) и 6) и член 114 став (14) точки 3), 4) и 7));

6) постапува спротивно на член 27 став (4), член 28 став (5), член 29 став (6) и член 30 ставови (1) и (2);

7) акцизните добра ги движи во постапка на акцизно одложување за кои не е испечатена верзија на електронскиот административен документ или кој било друг трговски документ кој го придружува акцизното добро или хартиен административен документ или движи акцизни добра без поедноставен придружен административен документ (член 34 став (9), член 37 ставови (1) и (4), член 40 став (1), член 41 став (1) точка 1) и член 47 став (8));

8) постапува спротивно на член 34 став (11), член 36 став (6), член 40 став (3) точки 1) и 3), член 41 став (1) точки 2) и 3) и став (2), член 43 став (4) точка 3) и став (5), член 44 став (7) точка 3), член 53 ставови (1) и (2), член 61 став (20), член 72 став (8), член 87 став (21), член 103 ставови (9) и (10) и член 114 ставови (9), (10) и (11);

9) не достави извештај за подигнати, искористени и вратени акцизни марки во пропишаниот рок, а притоа не настанал акцизен долг член 61 став (12) и член 87 став (12).

10) отстрани пломба во отсуство на надлежниот царински орган (член 65 став (2), член 97 став (1));

11) продава акцизни добра кои не се означени со специјална етикета (член 70 став (7));

12) постапува спротивно на член 73 ставови (6), (7), (8), (9) и (10);

13) при зголемување на акцизата на алкохол и алкохолни пијалаци, тутунски производи и енергенти, како и при зголемување на малопродажната цена на тутунските производи не направи попис на затечени залихи или не подготви записник за извршениот попис и не го поднесе до надлежниот царински орган во пропишаниот рок (член 76 ставови (1) и (2), член 89 ставови (1) и (2) и член 104 став (1));

14) не ја пријави или не ја објави малопродажната цена во пропишаните рокови и пушта во промет акцизни добра пред пријавување на малопродажната цена или на променетата малопродажна цена кај надлежен царински орган доколку малопродажната цена не влијае на износот на акцизата, и/или пушта во промет и/или продава акцизни добра со цена различна од малопродажната цена (член 83 ставови (3), (4) и (5) и член 88 став (4)) и

15) постапува спротивно на член 101 став (3) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 50 до 150 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице, кога вредноста на акцизните добра е до 500 евра во денарска противвредност.

(3) Глоба во износ од 50 до 150 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на физичко лице кога вредноста на акцизните добра е до 500 евра во денарска противвредност.

(4) Глоба во износ од 250 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на правно лице микротрговец и мал трговец, како и глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на правно лице среден трговец и голем трговец кога вредноста на акцизните добра е од 500 до 4.000 евра во денарска противвредност.

(5) Глоба во износ од 250 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице кога вредноста на акцизните добра е од 500 до 4.000 евра во денарска противвредност.

(6) Глоба во износ од 150 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на физичко лице, кога вредноста на акцизните добра е од 500 до 4.000 евра во денарска противвредност.

(7) Глоба во износ од 500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на правно лице микротрговец, како и глоба во износ од 500 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице мал трговец, односно глоба во износ од 1.000 до 12.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на правно лице среден трговец и глоба во износ од 2.000 до 20.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на правно лице голем трговец кога вредноста на акцизните добра е над 4.000 евра во денарска противвредност.

(8) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице, кога вредноста на акцизните добра е над 4.000 евра во денарска противвредност.

(9) Глоба во износ од 350 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на физичко лице кога вредноста на акцизните добра е над 4.000 евра во денарска противвредност.

(10) По утврдување на прекршоците од овој член, царинскиот службеник на сторителот на прекршокот ќе му врачи прекршочен платен налог со глоба во износ на минимално пропишаната за сторениот прекршок.

(11) По приемот и потпишувањето на прекршочниот платен налог сторителот е должен да ја плати изречената глоба согласно со ставот (10) на овој член во рок од осум дена од приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во налогот, при што ќе плати половина од изречената глоба, за кое право се поучува во правната поука.

(12) Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од ставот (11) на овој член, овластениот царински орган поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежниот прекршочен орган утврден во член 118 од овој закон.“.

Член 20

Насловот на членот 118 и членот 118 се менуваат и гласат:

„Прекршочна постапка

(1) За прекршоците утврдени во член 116 од овој закон за кои се изрекува глоба согласно со член 116 став (1) точки 1), 2), 3), 4), 5) и 6) од овој закон и за прекршоците утврдени во член 117 од овој закон за кои се изрекува глоба согласно со членот 117 став (1) точки 1), 2), 3), 4), 5) и 6) од овој закон, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува прекршочниот орган утврден со Законот за Царинската управа.

(2) За прекршоците утврдени во членот 116 од овој закон за кои се изрекува глоба согласно со член 116 став (1) точки 7), 8) и 9) од овој закон и за прекршоците утврдени во член 117 од овој закон за кои се изрекува глоба согласно со член 117 став (1) точки 7), 8) и 9) од овој закон, прекршочна постапка води надлежен суд.

(3) Прекршочна постапка по царински прекршок не може да се поведе ако поминале повеќе од четири години од денот кога е сторен прекршокот.

(4) Ако се работи за продолжен или повторен прекршок, рокот на застареност започнува да тече од денот на последното дејство на прекршокот.

(5) Застарувањето не тече за времето за кое според законот гонење не може да започне или да продолжи.

(6) Застарувањето се прекинува со секое процесно дејство што се презема заради гонење на сторителот на прекршокот, како и кога сторителот во времето додека тече рокот на застареноста стори потезок прекршок.

(7) По секој прекин застарувањето започнува повторно да тече.

(8) Застареност на прекршочното гонење настанува во секој случај кога ќе измине двапати онолку време колку што е определено во ставот (3) на овој член.“.

Член 21

Насловот на членот 119 и членот 119 се менуваат и гласат:

„Поврзаност со други закони

Изрекувањето на прекршочната санкција и одмерувањето на висината на глобата се врши согласно со Законот за прекршоците.“.

Член 22

По членот 119 се додава нов член 119-а, кој гласи:

„Член 119-а

(1) Акцизните добра и опремата за производство на акцизните добра опфатени со прекршоците од член 116 став (1) точки 3), 4), 11), 16) и 17) од овој закон, се одземаат.

(2) Акцизните добра опфатени со прекршоците од член 116 став (1) точки 5), 6), 8), 9), 10), 12), 13), 14), 15) и 18) од овој закон, се одземаат.

(3) Акцизните добра, како и опремата која се користи за производство на акцизните добра се одземаат и кога не се во сопственост на сторителот на прекршокот доколку нивниот сопственик знаел, или со оглед на околностите на случајот, би можел да знае дека се предмет на прекршоците од ставовите (1) и (2) на овој член.

(4) Ако акцизното добро од ставовите (1) и (2) на овој член не се пронајде, од сторителот на прекршокот се наплатува неговата вредност и се поведува постапка за наплата на акцизата при што, доколку има повеќе сторители на прекршок, за вредноста на доброто одговараат солидарно. Се смета дека акцизно добро предмет на прекршок не е пронајдено доколку од која било причина не е можно да му се одземе на сопственикот.

(5) Транспортното средство што било користено за превоз на акцизните добра опфатени со прекршоците од член 116 став (1) точки 3), 5), 6), 8), 9), 10), 11), 12), 15), 16), 17) и 18) од овој закон се одзема доколку вредноста на акцизните добра надминува 20% од вредноста на транспортното средство и доколку сопственикот на транспортното средство знаел или бил должен или можел да знае дека ќе биде користено за таков превоз на акцизни добра. Транспортното средство секогаш ќе се одземе ако е специјално конструирано, адаптирано, изменето или приспособено на кој било начин со цел криење акцизни добра.

(6) Примената на ставовите (1), (2), (3), (4) и (5) на овој член не влијае на правата на трети лица за надомест на причинета штета од сторителот на прекршокот.“.

Член 23

Во Законот за акцизите (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 108/19, 143/19, 225/19, 275/19, 77/21 и 57/22), низ целиот текст на законот зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 24

По членот 124 се додава нов член 124-а, кој гласи:

„Член 124-а

(1) Од 1 јануари 2024 година заклучно со 1 јануари 2030 година износот на специфичната и минималната акциза на цигарите од член 84-а став (1) од овој закон се зголемуваат за 0,23 денари по парче на 1 јануари, секоја година.

(2) На 1 јануари 2024 година износот на специфичната акциза на пури од член 85-а став (1) од овој закон се зголемува за 4,00 денари, а од 1 јануари 2025 година заклучно со 1 јануари 2030 година износот на специфичната акциза за пури од член 85-а став (1) од овој закон се зголемува за 2,00 денари по парче на 1 јануари секоја година.

(3) На 1 јануари 2024 година, износот на специфичната акциза на цигарилоси од член 85-а став (2) од овој закон, се зголемува за 2,00 денари, а од 1 јануари 2025 година заклучно со 1 јануари 2030 година, износот на специфичната акциза за цигарилоси од член 85-а став (2) од овој закон, се зголемува за 1,00 денар по парче на 1 јануари секоја година.

(4) Од 1 јануари 2024 година заклучно со 1 јануари 2030 година износот на специфичната акциза за тутун за пушење како фино сецкан тутун, тутун за пушење како друг тутун за пушење, тутун за водено луле (тутун за наргиле), тутун за шмркање и тутун за цвакање од член 85-а ставови (3), (4) и (5) од овој закон, се зголемува за 150,00 денари по килограм нето тежина на 1 јануари секоја година.

(5) Од 1 јануари 2024 година заклучно со 1 јануари 2030 година износот на специфичната акциза на несогорливиот тутунски производ од член 85-а став (6) од овој закон, се зголемува за 350,00 денари по килограм нето тежина на тутунска смеса на 1 јануари секоја година.

(6) Од 1 јануари 2024 година заклучно со 1 јануари 2030 година износот на акциза на течноста наменета за полнење електронска цигара од член 85-а став (7) од овој закон се зголемува за 0,20 денари по милилитар волумен на 1 јануари секоја година.

Член 25

Одредбата од членот 13 став (1) од Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите („Службен весник на Република Северна Македонија” број 275/19) нема да се применува од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 јули 2024 година.

Член 26

Започнатите прекршочни постапки до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе завршат според одредбите на Законот за акцизите („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 108/19, 143/19, 225/19, 275/19, 77/21 и 57/22).

Член 27

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.